

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 3

Четврток, 17 март 2022 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.		Стр.
51.	Решение за именување вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица	3
52.	Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 7-та седница на Советот на општина Струмица	3

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.		Стр.
53.	5	Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2021 година	
54.	9	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година	
55.	9	Одлука за спроведување на превентивна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на подрачјето на општина Струмица за 2022 година	
56.	10	Одлука за утврдување Нацрт план за измена и дополнување на ДУП за дел од урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица (плански период 2021-2026	
57.	11	Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 20.28 и ГП20.29 „со корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица	
58.		Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1, КО Свидовица	11
59.		Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за дел од КП бр.7902 и КП бр.7900, КО Струмица	12
60.		Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1141 и КП бр. 1139/3 КО Водоча	12
61.		Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намена за КП 4659/1 и КП 6527/1 во КО Струмица ..	13
62.		Програма за дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица од областа на културата во 2022 година	14

63. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2021 година	14	75. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Општиската јавна установа – Отворен граѓански универзитет „Јоска Свештарот“ за 2021 година	18
64. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународната соработка за 2021 година	14	76. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2021 година	18
65. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година	15	77. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2021 година	18
66. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2021 година	15	78. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за периодот од 01.01 2021 до 31.12.2021 година	19
67. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2021 година	15	79. Заклучок за давање согласност на Годишна сметка на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2021 година	19
68. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година	16	80. Заклучок за давање согласност на Одлука за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2021 година на ЈП „Паркиралишта-Струмица“	19
69. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година	16	81. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈПЕД „Струмица гас“ за периодот од 01.01 2021 до 31.12.2021 година	20
70. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2021 година	16	82. Заклучок за давање согласност на Годишна сметка на ЈПЕД „Струмица - гас“ за 2021 година	21
71. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2021 година	17	83. Заклучок за давање согласност на Одлука за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2021 година на ЈПЕД „Струмица гас“	21
72. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година	17	84. Заклучок за усвојување на Годишен извештај на Општина Струмица за 2021 година	21
73. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2021 година	17	85. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2021 година	21
74. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година .	17	86. Годишен извештај на Општина Струмица за 2021 година	22
		87. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2021 година	33

51.

Врз основа на член 34 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ - Струмица

1. За вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица, се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ, дипломиран технолог од Ново Село.

2. Вршителот на должноста директор се именува сметано од 11.03.2022 година, но не подолго од 6 (шест) месеци.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.09-1742/1 Општина Струмица
10.03.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

52.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 7-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 7-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 15.03.2022 година и тоа:

1. Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2021 година, бр.08-1898/1 од 15.03.2022 година;
2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, бр.08-1899/1 од 16.03.2022 година;
3. Одлука за спроведување на превентивна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на подрачјето на општина Струмица за 2022 година, бр.08-1900/1 од 16.03.2022 година;
4. Одлука за утврдување Нацрт план за измена и дополнување на ДУП за дел од урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица (плански период 2021-2026), бр.08-1901/1 од 16.03.2022 година;
5. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 20.28 и ГП20.29 ,со корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица, бр.08-1902/1 од 16.03.2022 година;
6. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1, КО Свидовица, бр.08-1903/1 од 16.03.2022 година;
7. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за дел од КП бр.7902 и КП бр.7900, КО Струмица, бр.08-1904/1 од 16.03.2022 година;
8. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1141 и КП бр. 1139/3 КО Водоча, бр.08-1905/1 од 16.03.2022 година;
9. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намена за КП 4659/1 и КП 6527/1 во КО Струмица, бр.08-1906/1 од 16.03.2022 година;
10. Програма за дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица од областа на

- културата во 2022 година, бр.08-1907/1 од 16.03.2022 година;
11. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2021 година, бр.08-1908/1 од 16.03.2022 година;
12. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународната соработка за 2021 година, бр.08-1909/1 од 16.03.2022 година;
13. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година, бр.08-1910/1 од 16.03.2022 година;
14. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2021 година, бр.08-1911/1 од 16.03.2022 година;
15. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2021 година, бр.08-1912/1 од 16.03.2022 година;
16. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година, бр.08-1913/1 од 16.03.2022 година;
17. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година, бр.08-1914/1 од 16.03.2022 година;
18. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2021 година, бр.08-1915/1 од 16.03.2022 година;
19. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2021 година, бр.08-1916/1 од 16.03.2022 година;
20. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година, бр.08-1917/1 од 16.03.2022 година;
21. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2021 година, бр.08-1918/1 од 16.03.2022 година;
22. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година, бр.08-1919/1 од 16.03.2022 година;
23. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Општиската јавна установа – Отворен граѓански универзитет „Јоска Свештарот“ за 2021 година, бр.08-1920/1 од 16.03.2022 година;
24. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2021 година, бр.08-1921/1 од 16.03.2022 година;
25. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и

- завршна сметка за 2021 година,
бр.08-1922/1 од 16.03.2022
година;
26. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работата на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за
периодот од 01.01 2021 до
31.12.2021 година, бр.08-1923/1
од 16.03.2022 година;
27. Заклучок за давање согласност на
Годишна сметка на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за
2021 година, бр.08-1924/1 од
16.03.2022 година;
28. Заклучок за давање согласност на
Одлука за распоредување на
добивката остварена по
годишната сметка за 2021 година
на ЈП „Паркиралишта-Струмица“,
бр.08-1925/1 од 16.03.2022
година;
29. Заклучок за давање согласност на
Извештај за работата на ЈПЕД
„Струмица гас“ за периодот од
01.01 2021 до 31.12.2021 година,
бр.08-1926/1 од 16.03.2022
година;
30. Заклучок за давање согласност на
Годишна сметка на ЈПЕД
„Струмица - гас“ за 2021 година,
бр.08-1927/1 од 16.03.2022
година;
31. Заклучок за давање согласност на
Одлука за распоредување на
добивката остварена по
годишната сметка за 2021 година
на ЈПЕД „Струмица гас“, бр.08-
1928/1 од 16.03.2022 година;
32. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај на Општина

Струмица за 2021 година, бр.08-
1929/1 од 16.03.2022 година;

33. Заклучок за усвојување на
Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот
квартал од 2021 година бр.08-
1930/1 од 16.03.2022 година;
34. Годишен извештај на Општина
Струмица за 2021 година;
35. Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот
квартал од 2021 година.

II. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.

Бр.09- 1931/2 Општина Струмица
17.03.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.

53.

Вр основа член 36, став 1, точка 2
од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на Р.М." број 5/02) член
33, точка 1 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 61/04, 22/07,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18,
"Службен весник на РСМ" бр. 244/19 и
53/21) и член 20 од Статутот на општина
("Сл. гласник на општина Струмица" бр.
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
15.03.2022 година, донесе

Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2021 година

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2021 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
I. Вкупни приходи	1.198.593.994	1.168.179.522
– даночни приходи	274 896 191	352.684.924
– неданочни приходи	54 596 220	32 489 112
– капитални приходи	58 500 000	19 624 084

– приходи од дотации	584 748 818	584 530 030
– приходи од трансфери	102 342 677	141.756.386
– приходи од донации	68 510 088	37 095 986
II. Вкупни расходи	1 241 269 143	1 089 895 475
- Од утврдени намени	1 237 969 143	1 087 349 057
- Расходи од резерви	3.300.000	2 546 418
III. Суфицит/ дефицит	-42 675 149	78 284 047
IV. Финансирање	42 675 149	-78 284 047
Прилив	42 675 149	40 805 651
- приливи од домашен заем	40 806 681	40 805 651
- приливи од странски заем	0	0
- други приливи (депозит)	1 868 468	-119 089 698

Одлив (отплата на главнина)

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2021

година претставува збир од суфицитот од тековната 2021 година и од пренесениот вишок на приходи од претходната 2020 година и изнесува

Салдо на 31-12-2021	237.234.792 денари
Салдо основен буџет	195.766.798 денари
Салдо буџет дотации	25.068.676 денари
Салдо буџет самофинасирачки активности	5.044.965 денари
Салдо буџет донации	11.354 353 денари

Салдото на основниот буџет во износ од 195.766.798 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Струмица за 2022 година.

Салдото на буџетот на дотации во износ од 25.068.676 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Струмица за 2022 година.

Салдото на буџетот на самофинасирачки активности во износ од 5.044.965 денари се пренесува како прилив на буџетот на самофинасирачки активности на општина Струмица за 2022 година.

Салдото на буџетот на донации во износ од 11.354 353 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на општина Струмица за 2022 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

[illegible]

[illegible]

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2021 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2021 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-1898/1 Совет на општина Струмица
15.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

54.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), член 31 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 151/21), член 93 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19, 14/20 и 215/21), одредбите на Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица,

на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

О д л у к а**за измена и дополнување на Одлуката извршување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година****Член 1**

Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21) се вршат следните измени и дополнувања:

- Во член 6 став 4 зборот „наемнини“ се брише;
- Во член 14 по став 2 се додава став 3 кој гласи:

„Вработениот има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 9.000 денари нето, под услов вработениот да работел најмалку шест (6) месеци во календарската година кај работодавачот“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-1899/1 Совет на општина Струмица
16.03. 2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

55.

Врз основа на член 12 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија бр. 66/04 139/07, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

О д л у к а
за спроведување на превентивна
дезинсекција, дезинфекција и
дератизација на подрачјето на
општина Струмица за 2022 година

Член 1

Се одобрува спроведување на превентивна дезинсекција, дезинфекција и дератизација за спречување на вектор-преносливите заболувања на подрачјето на општина Струмица за 2022 година, како посебни мерки за заштита на населението од заразни болести.

Член 2

Финансирањето на превентивната дезинсекција, дезинфекција и дератизација, ќе се реализира преку Буџетот на општина Струмица за 2022 година - Програма Ј4 – Јавна чистота.

Член 3

Превентивната дезинфекција и дератизација ќе се реализираат преку Програмата Ј4 – Јавна чистота, во соработка со ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Член 4

Превентивната дезинсекција ќе се реализира преку јавна набавка со избор на фирма која ги исполнува законските и други услови за нејзино спроведување.

Член 5

Се задолжува Градоначалникот на општина Струмица, да оствари соработка со градоначалниците од соседните општини, за координирано спроведување на дезинсекционни постапки на подрачјето, со цел да се остварат подобри ефекти при третирањето, а со тоа и намалување на популацијата на комарците во Струмичкиот микро – регион.

Член 6

Се препорачува на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица да спроведе постапка за утврдување на ефектите одделно од секое третирање против комарци и за тоа да го извести

Градоначалникот и Советот на општина Струмица.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1900/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

56.

Врз основа на член 27 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

О д л у к а
за утврдување Нацрт план за измена и
дополнување на ДУП за дел од урбан
Блок 26, УЕ 9 во Струмица (плански
период 2021-2026)

1. Се утврдува Нацрт план за измена и дополнување на ДУП за дел од урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците “Маршал Тито”, “Ристоман Попчевски”, и “11ти Септември”, Општина Струмица (плански период 2021-2026),

2. Граница на планскиот опфат за изработка на измена и дополнување на ДУП за дел од урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица, е ограничен со улиците:

- “Маршал Тито”,
- “Ристоман Попчевски”,
- “11ти Септември”.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1,58ха.

3. Нацрт планот за измена и дополнување на ДУП за дел од урбан Блок 26, УЕ9 во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците “Маршал

Тито", "Ристоман Попчевски" и "11ти Септември", со технички број 031-2906/2020 од август 2021год, изработен од ДПГИ „Вектор 90“ Томе ДООЕЛ Струмица и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.

4. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1901/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

57.

Врз основа на член 63 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.32/20), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“, бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

О д л у к а за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 20.28 и ГП20.29, со корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 20.28 и ГП20.29 ,со корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 2775,66м2.

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на општина Струмица со Решение 09-2427/1 од 26.04.2021год., во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада Михајлова, д.и.а., Маја Јанковска д.и.а., и

надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 20.28 и ГП20.29 ,со корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица, изработен од ДПГИ „ВЕКТОР 90“, Томе ДООЕЛ Струмица, со технички број 036-3008/2021 од октомври 2021 год.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 20.28 и ГП20.29 ,со корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица, изработен од ДПГИ „ВЕКТОР 90“, Томе ДООЕЛ Струмица, со технички број 036-3008/2021 од октомври 2021 год. и се состои од:

-текстуален дел,
-графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 1902/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

58.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот

на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.1, КО
Свидовица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.1, КО Свидовица, во сопственост на Грковски Киро од с.Банско, Струмица.

Според Опфатот на село Свидовица, бесправниот објект ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.1 се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1903/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

59.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за дел од КП бр.7902 и
КП бр.7900, КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправните објекти **ГАРАЖА** (зграда број 2) со висина П (приземје) која се наоѓа на КП бр.7902 КО Струмица и **ПОМОШЕН ОБЈЕКТ** (зграда број 2) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 7900 во КО Струмица на **ЛИДИЈА ЧУРЛИНОВА** од Струмица, ул. Крушевска Република бр.183.

Бесправните објекти **ГАРАЖА** (зграда број 2) со висина П (приземје) која се наоѓа на КП бр.7902 КО Струмица и **ПОМОШЕН ОБЈЕКТ** (зграда број 2) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП 7900 во КО Струмица, запишани во Имотен лист бр.51117 КО Струмица и Имотен лист бр.53449 КО Струмица, а согласно ГУП за град Струмица (со одлука број 02-469/1 од 30.06.1988 год.), се наоѓаат **ВОН ОПФАТ**.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1904/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

60.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1141 и КП бр.
1139/3 КО Водоча

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ВИНАРИЈА, (зграда бр.3) со висина П+2 (приземје и два ката), кој се наоѓа на КП бр. 1141 и на дел од КП бр. 1139/3 КО Водоча, во сопственост на ДПТУ СВ. ЛЕОНТИЈ – ВОДОЧА ДОО, с. Водоча бр.81.

Според УПС на село Водоча, бесправниот објект ВИНАРИЈА, (зграда бр.3), кој се наоѓа на КП бр. 1141 и на дел од КП бр. 1139/3 КО Водоча, се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1905/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

61.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и

52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намена за КП 4659/1 и КП 6527/1 во КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од усогласување на намена за бесправниот објект **СТАНБЕНА КУЌА** (зграда бр. 9), со висина П+2 (приземје и два ката) кој се наоѓа на КП 4659/1 и дел од КП 6527/1, во КО Струмица, запишана во Имотен лист бр.51706 и Имотен лист бр.50071, КО Струмица, сопственост на Петре Донов од Струмица, ул. Крушевска Република бр.216.

Бесправниот објект кој се наоѓа на КП 4659/1 и дел од КП 6527/1, во КО Струмица, запишана во Имотен лист бр.51706 и Имотен лист бр.50071, КО Струмица, а согласно Детален урбанистички план за град Струмица за Блок бр.15 (со одлука број 02-657/1 од 01.10.1987 год.) се наоѓа во зона со намена домување во станбени куќи и дел во инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1906/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

62.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

**Програма
за дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица од
областа на културата во 2022 година**

1. Во Програмата за активностите на општина Струмица од областа на културата во 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21), се врши следното дополнување:

Во глава 5 – Распоредување на буџетски средства се додава:

Програма КЗ – Музичка и кинотечна дејност, во табелата по реден број 38 се додава :

р.б	Коминтент
39	Поддршка за концерт на Раде Шербеџија

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1907/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1908/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

63.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

**Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани од фондовите на
Европската Унија за 2021 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2021 година;

64.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

**Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународна соработка за
2021 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1909/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

65.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програма за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој
и туризмот во 2021 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1910/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

66.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата

одржана на 15.03.2022 година, донесе

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на социјалната и детската
заштита во 2021 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на социјалната и детската заштита во 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1911/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

67.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата на Општина
Струмица во областа на еднаквите
можности на жените и мажите за 2021
година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1912/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

68.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активности во областа на заштитата на
животната средина на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1913/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

69.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Струмица за
2021 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за уредување

на градежно земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1914/1 Совет на општина Струмица
16.03.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

70.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Годишната програма за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локални патишта и улици на
територијата на Општина Струмица за
2021 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1915/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

71.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
урбанистички планови во Општина
Струмица за 2021 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1916/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

72.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2021 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1917/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

73.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

**З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2021
година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1918/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

74.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2021
година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1919/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

75.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на Општинска јавна установа
– Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Општинска јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2021 година бр.01-47/5 од 25.02.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1920/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

76.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на Дом за деца и млади „Благој
Мучето“ Струмица, со финансиски
извештај и завршна сметка за 2021
година

1. Се усвојува Извештајот за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2021 година бр.05-12/2 од 01.03.2022 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1921/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

77.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештај за работата
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, со
финансиски извештај и завршна сметка
за 2021 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Локалната установа

библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2021 година бр.01-48/1 од 01.03.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-1922/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

78.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година бр. 01-151/1 од 21.02.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1923/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

79.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2021 година

1. Се дава согласност на Годишната сметка на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2021 година, бр. 05-152/1 од 21.02.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1924/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

80.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварената по Годишната сметка за
2021 година на ЈП „Паркиралишта-
Струмица“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварената по Годишната сметка на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 2021 година, бр. 02-150/5 од 21.02.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1925/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

81.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица-
Гас“ Струмица за периодот од
01.01.2021 до 31.12.2021 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука број 01-99/1

од 25.02.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1926/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

82.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈПЕД „Струмица гас“
Струмица за 2021 година

1. Се дава согласност на Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за 2021 година, усвоена од Управниот одбор со Одлука број 01-100/1 од 25.02.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1927/1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

83.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварена по Годишната сметка и
финансиските извештаи на ЈПЕД
„Струмица-гас“ за 2021 година

1. Се дава согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2021 година бр. 02-98/5 од 25.02.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1928/1 Совет на општина Струмица
 16.03.2022 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

84.

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 53/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на Општина Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1929/1 Совет на општина Струмица
 16.03.2022 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

85.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 53/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот
квартал од 2021 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2021 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец K1, K2 и K3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1930 /1 Совет на општина Струмица
16.03.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

86.

Годишен извештај на Општина Струмица за 2021 година

1.Буџет и Одлука за извршување на Буџетот за 2021 година

Буџетот за 2021 година на општина Струмица и Одлуката за извршување на Буџетот се донесени на седницата на Советот на општина Струмица одржана на 25.12.2020 година со три Измени и дополнувања на Буџетот за 2021 година донесени на седниците на Советот на општина Струмица одржани на 02.06.2021 година, 05.08.2021 година и 15.11.2021 година.

Буџетот на општина Струмица го сочинуваат средствата од основниот буџет, наменските дотации, самофинансирачките активности, донациите и кредити. Во приложените материјали за завршната сметка на Буџетот за 2021 година овие средства се дадени во 5 колони, а во последната колона се дадени вкупните средства од Буџетот, планирани и реализирани.

2.Приходи на општината

Вкупните приходи во Буџетот на општина Струмица за 2021 година од планираните 1.241.269.143 денари се реализирани 1,208.985.173 или 98%. Вкупните приходи ги сочинуваат: основниот буџет кој е реализиран со 527.170.726 или 104% во однос на планираното, наменските дотации, односно блок дотациите кои се реализирани во износ од 584.530.030 или 100% од планираното, самофинансирачките активности се реализирани во износ од 19.382.780 или 49% од планираното, донациите се реализирани во износ од 37.095.986 или 54% во однос на планираното во буџетот и во колоната кредити реализацијата е 40.805.651 денари во однос на планираните 40.806.681 денари или 100% реализација.

Опис	План 2021	Извршено 2021	%
Основен буџет	505 900 588	527 170 726	104
Наменски дотации	585 918 205	584 530 030	100
Донации	69 209 169	37 095 986	54
Самофинансирање	39 434 500	19 382 780	49
Кредит	40 806 681	40 805 651	100
Вкупно	1 241 269 143	1 208 985 173	98


Кај дотациите во последниот квартал се појави дефицит односно реализираните расходи се поголеми од реализираните приходи за 914.846 денари кои се одземаат од пренесеното салдо од 2020 година. Во колоните на основен буџет, самофинансирачките

активности и донација имаме суфицит односно реализираните расходи се помали од приходите за 120.004.544 денари па суфицитот на вкупниот Буџет за 2021 година претставува разлика од суфицитот и дефицитот. Пресметаниот суфицит на вкупниот Буџет за 2021 година


изнесува 119.089.698 денари од кои 40.805.651 денари се средства од кредит а 78.284.047 денари се сопствени приходи . Заклучно со 31.12.2021 година салдото од сите сметки во Буџетот на Општина Струмица изнесува


237.234.792 денари односно тоа претставува збир од суфицитот од тековната 2021 година (119.089.698 денари) и пренесениот вишок на приходи од претходната 2020 година (118.145.094 денари)

Реализација на приходи на буџет 2021 година



План 2021






Приходите кои ги остваруваат месните заедници се исто така приходи и расходи во основниот буџет на општина Струмица. Со овие средства располагаат самите МЗ и на нивно барање градоначалникот ги извршува сите потребни расходи кои аналитички се водат во рамките на вкупните буџетски расходи така што МЗ во секое време знаат со колку средства располагаат.

По групи на приходи процентот на реализација на приходите во основниот буџет до 31.12.2021 година се гледа од следниот преглед:


Група на приходи	Буџет 2021	Реализација на приходи	Процент на реализација
1. Даночни приходи	329 896 191	352 684 924	106,91%
2. Неданочни приходи	15 161 720	13 106 332	86,44%
3. Трансфери	102.342.677	141 755 386	138,51%
4. Капитални приходи	58 500 000	19.624.084	33,55%
Вкупно	505 900 588	527.170.726	104,20%



Кај даночните приходи реализацијата по вид на данок се движела како што следува

Вид на данок	Буџет 2021	Реализирано 2021	Процент
1. Персонален данок	15 000 000	10 295 540	68,64%
2. Даноци на имот	87 000 000	72 764 823	83,64%
3. Такси и надоместоци	226 396 191	269 502 341	119,04%
4. Дозволи за вршење дејност	1 500.000	122.220	8,15%
Вкупно:	329 896 191	352 684 924	106,91%


Структура на реализираните даночни приходи по видови



Во 2021 година вкупните побарувања од граѓаните и правните лица на општина Струмица по основ на данок на имот заклучно со 31.12.2021 година изнесуваат 66.063.658 денари, во кој износ е кумулиран неплатениот данок на имот од минати години кога овој данок го сервисираше УЈП.

Реализацијата на даноците на имот по видови на данок во 2021 година во однос на планираните износи во буџетот за 2021 година е дадена во следната табела:

Вид на данок	Планирано 2021	Реализирано 2021	%
1. Данок на имот-физички лица	16 000 000	19 458 342	121,61%
2. Данок на имот-правни лица	8 000 000	7 477 960	93,47%
3. Данок на промет на недвижности и права	60.000.000	41.494.202	69,16%
4. Данок на наследство и подарок	3 000 000	4 334 319	144,48%
Вкупно	87 000 000	72 764 823	83,64%




Побарувањата по основ на комуналната такса за истакнување фирма од правни лица во општина Струмица со состојба на 31.12.2021 година изнесуваат

118.745.395 денари и во оваа сума се кумулирани сите побарувања од минати години преземени од УЈП.

Реализацијата на позначајните комунални такси за 2021 година во однос

на реализацијата од 2020 година дадена е во табелата што следува:

Вид на такса	Извршено 2020	Извршено 2021	%
1.Комунал. такса за истакнув. фирма	8.989.705	9 176 916	102
2.Комунална такса за јавно осветл.	43 864 575	50 438 227	115
3.Комунална такса за користење ул.	3 554 045	4.890.283	137
4.Ком.надомест за уредување град. земјиште	91.719.166	195.217 857	212
5.Надоместок за добивање на лиценца и дозволи за вршење дејност	310 800	122 220	39



Во однос на капиталните приходи од приходот од продажба на државно земјиште од кој што општината добива 80% а државата 20% од остварената цена во 2021 година се реализирани 10.453.981 денари . Од 2012 година општина Струмица самата менаџира со државното градежно земјиште. Од надоместокот за утврдување на правен статус на

бесправно изградени објекти за кој во 2012 година се отвори посебна уплатна сметка во 2021 година се реализирани 2.456.309 денари. Овие средства до 2011 година се уплатуваа на уплатната сметка за надоместокот за уредување на градежно земјиште. Од надоместокот за концесии за експлоатација на минерални сировини во 2021 година уплатени се 6.711.793 денари .

3.Расходи на општината

Расходите на Општина Струмица реализирани во 2021 година во вкупен износ од 1.089.895.475 денари во однос на планираните 1.241.269.143 се со процент на реализација од 88% од кои што 252.472.968 се капитални расходи а останатите се тековно оперативни расходи. Во основниот буџет реализирани се 189.027.188 денари капитални расходи

и 221.594.488 тековно оперативни расходи или 46 % од вкупните расходи од основниот буџет се капитални, инвестирани се во капиталните програми а изградените објекти ќе останат во трајно користење на граѓаните и нивните поколенија во општина Струмица. Кај самофинансирачките активности реализираните расходи се во износ од 19.031.413 кај донациите реализирани се расходи во износ од 33.991.859 а кај наменската дотација реализирани се расходи во износ од 585.444.876 денари .

Реализираните расходи распоредени по програми се прикажани во табелата што следува:

Програма	Планирано 2021	Реализирано
А-Совет на општина	12 200 000	11.103.137
Г-ЛЕР	5 071 002	4 200 792
Д-Градоначалник и МЗ	8 021 395	7.253.925
Е-Општинска админ.	131 969 559	114.737.367
Ј-Комунални дејности	237 613 418	184 297 387
К-Култура	32 356 983	23.701.323
Л-Спорт и рекреација	21 550 000	17.011.506
В-Социј.заштита	84 081 913	69 008 637
Н-Образование	546 756 554	525 378 881
Њ-Противпожарна заш.	30 087 069	25 193 736
М-Програма за развојИПА	33 335 000	22 464 906
Ф-Урбанистичко планир. и уредув.на град.земјиште	86 868 195	79 737 643
Р-Заштита на животна средина	10.350.055	4.966.435
Х-Родова еднаквост	1.008.000	839.800
ВКУПНО	1.241.269.143	1.089.895.475

Во програмите В-Социјална заштита општината од основниот буџет реализирала расходи во висина од 5.824.045 денари како социјални трансфери и помош за детските градинки.

За програмата Н-Образование од средствата на основниот буџет издвоени се средства во висина на 5.838.003 денари кои во најголем дел се потрошени за поправки и тековно одржување на објектите во основното и средното образование во износ од 3.846.211

денари и за капитални расходи 1.991.792 денари.

Во програмата К-Култура од основниот буџет има реализирано за тековни расходи во висина на 7.961.083 денари, со кои општината ги подржала најзначајните културни манефастации, како што се ФКТ Ристо Шишков, Фестивал на афоризми, Ликовната колонија , Струмица-опен и други . Еден дел од овие средства се наменети за буџетските корисници од областа на културата. Во делот на капиталните

расходи потрошени се 2.372.333 денари за галеријата.

Во програмата **W-Противпожарна** заштита од основниот буџет потрошени се 13.139.524 денари, а кои се однесуваат на расходите за плата за вработените кои не се финансираат со наменска дотација и расходи за тековно одржување.

Во програмата **L-Спорт** и рекреација 10.318.506 денари се потрошени од основниот буџет за помагање на спортските настани и локалните спортски клубови и 6.693.001 денари се потрошени за спортски игришта.

Сите овие програми, освен **L-Спорт** и рекреација се финансираат и од централниот буџет со блок дотации за кои објаснување е дадено во делот 5 од овој извештај.

4.Извештај за средствата , побарувањата, обврските и изворите на средства

Во однос на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште може да се каже дека по овој основ општина Струмица има побарувања од правни лица на износ од 103.339.586 денари и 14.111.268 за легализација на бесправни објекти од правни лица со состојба 31.12.2021 година, од кои голем дел ќе се реализираат во текот на оваа година.

Побарувањата по основ на комунален надоместок од граѓани со состојба од 31.12.2021 година изнесуваат 24.381.669 денари и 11.173.214 денари побарувања од граѓани за легализација на бесправни објекти за кои постојат договори, а ќе се реализираат во тековната година. Побарувањата по основ на закуп на деловен простор на 31.12.2021 година изнесуваат 3.943.407 денари.

Побарувањата по основ на рушење на дивоградби од физички лица и од правни лица на 31.12.2021 година изнесуваат 636.444 денари. Побарувањата по основ на одобрени микро-кредити од ИМГ-фондот, осниван од италијанска донација, заклучно со 31.12.2021 година изнесуваат 2.052.000 денари од 14 невладини организации за кои е наменета донацијата а целта на овој проект е зајакнување на невладиниот сектор во општина Струмица.

Кога веќе ги споменавме побарувањата треба да ги кажеме и обврските кои општина Струмица ги има према добавувачите во износ од 37.746.975 денари. Голем дел од овие обврски веќе се сервисирани во текот на 2022 година, а се однесуваат за потрошена електрична енергија за улично осветлување и други тековни обврски, додека пак пријавените обврски со износ над 5.000 евра во трезорот се реализираат по утврдената динамика за обврските кои се однесуваат на капиталните расходи.

Заклучно со состојбата на ден 31.12.2021 година постојаните средства на општина Струмица изнесуваат:

Земјиште со имотни листови	12.559.210 ден
Улици, патишта и др.објекти	2.574.779.387ден.
Опрема	14.054.957 ден.
Инвестиции во тек	144.236.376 ден.
-Долгорочни вложувања во ЈП.	329.334.720 ден.

Од долгорочните вложувања во јавни претпријатија основани од општина Струмица 29.937.340 ден. се однесуваат на ЈП-Паркиралишта Струмица кои од 2008 до 2021 година се трансферирани како вложување и подршка на ова претпријатие основано врз основа на

одлука на Совет, од 2010 заклучно со 2021 година сумата од 198.922.665 денари се вложени за ЈП Гасификација а останатите долгорочни вложувања во износ од 100.474.715 денари се однесуваат на отплатата на кредитот од МЕАП-Програмата за ЈПКД Комуналец.

Забелешка: Евиденцијата на улици, патишта и други објекти е воспоставена од 2002 година.

5.Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските дотации, капиталните и блок дотациите

Комуналната такса за јавно осветлување ја сервисира Електро дистрибуција -ЕВН и нејзината реализација зависи од процентот на наплата на сметките за потрошена електрична енергија. Остварениот износ во 2021 година од 50.438.227 денари е искористен за покривање на трошоците за потрошената електрична енергија за улично осветлување и тековното одржување во износ од 12.205.921 денари колку што е потрошено по програмата J3. Останатите трошоци за проширување на мрежата на уличното осветлување припаѓаат на другите капитални програми во Буџетот за 2021 меѓу кои е и капиталната програмата JA-Изградба на јавно осветлување со која се опфатени осветлувањето на новоизградените булевари и поставувањето на нови кандилабри за улиците во градот и населените места во општина Струмица.

Во однос на трансферите од централната власт од Фондот за патишта(поранешна Агенција за државни патишта а сега ЈП за државни патишта) за 2021 година добиени се 5.096.717 денари кои ни оддалеку не ги задоволуваат реалните потреби. Овие средства се потрошени наменски за одржување на локалните улици и патишта и за изградба на нови, но во однос на потрошените средства за изградба и одржување на патишта во населените места преку JD-програмата реализирани се 29.731.328 денари и J-6 програмата реализирани се 4.516.779 денари ,или вкупно за оваа намена се потрошени 29.151.390 повеќе од добиените средства за оваа намена кои не ги покриваат реализираните капитални расходи и трошоците за одржување на патиштата па затоа потрошени се сопствени средства од основниот буџет.

Во 2021 година добиени се сите 12 рати од дотацијата од ДДВ на вкупен износ од 52.332.984 денари. Овие се ненаменски средства и можат да се користат за оперативни или капитални расходи. Во најголем дел во општина Струмица овие средства се потрошија како капитални расходи и тоа во програмата JN- Урбана опрема во износ од 9.285.868 денари, во програмата JI-Изградба на системи за отпадни води на износ од 32.917.118 денари и еден дел во програмата JL-Гасификација во износ од 10.129.998 денари .

Во делот на донации за 2021 година реализирани се проектите од Програмата за погранична соработка со соседните земји членки на ЕУ како ИПА/Развојни програми . Во погранична соработка со Р.Грција се реализира ИПА-проектот/ Промоција на туризмот и културата за кој во 2021 година се реализирани 2.326.440 денари. Во погранична соработка со Р.Бугарија се реализираат два проекти еден проект со Кустендил/ Зачувување на духовните светилишта за кој во 2021 година се потрошени 12.184.818 денари и другиот со Петрич/ Заштита на локалното население за кој во 2021 година се потрошени 5.005.056 денари. Овие проекти продолжуваат со реализација во 2022 година.

Во програмата N2-Средно образование сите три средни училишта се вклучени во европската образовна програма ЕРАЗМУС + Клучна акција 1/Мобилност на ученици во стручното образование и обука. Со решение од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност доделени им се донации на средните училишта во износ од 13.813.970 денари од кои во 2021 година се реализирани 3.347.300 денари.

Донациите за Струмичкиот карневал за 2021 година се реализираа на износ од само 324.000 денари од единствена причина што карневалот во 2021 година воопшто не се одржа.

Со влезот на општина Струмица во втората фаза на фискалната децентрализација надлежностите од образованието, културата и социјалната

заштита на деца кои се финансираа со наменски дотации и делумно од основниот општински буџет продолжија да се финансираат со блок дотациите со кои освен средствата за тековно одржување се опфатени и платите на вработените од сите буџетски корисници.

Во 2021 година имавме целосна реализација на финансирањето на

буџетските корисници со блок дотација која до 31.12.2021 година се реализираше 100%, односно сите предвидени средства во буџетот за 2021 година беа трансферирани од централниот буџет. Од планираните 585.918.205 денари блок дотации беа потрошени 585.444.876 денари како што следува во табелата

Надлежност	Расходи дотација	Расходи основен буџет	Расходи самофинансирачки	
			Донација	активности
Образование	507 735 142	5 838 003	3.347.300	8 458 436
Соц.заштита	52 807 120	5 824 045	0	10.377.472
Култура	12 848 402	10 333 416	324 000	195.505
Пожарникари	12 054 212	13 139 524	0	0
Вкупно:	585 444 876	35 134 988	3 671 300	19 031 413

Покрај овие средства од наменските дотации со кои се финансираат превземените надлежности од централната власт со децентрализацијата општина Струмица има потрошено сопствени средства во износ од 35.134.988 денари од основниот буџет, 3.671.300 денари од донација и 19.031.413 денари од самофинансирачки активности во функција за покривање на превземената надлежност.

6.Извештај за реализација на тековната резерва

Во текот на 2021 година од тековната резерва која е планирана во програмата D1-Градоначалник а е наменета за покривање на трошоците за отпремнини при пензионирање и посмртнина за вработените кај буџетските корисници реализирани се 1.586.418 денари и тоа како парична помош во

случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство потрошени се 120.000 денари во 4 смртни случаи а останатите средства се однесуваат на исплатени отпремнини при пензионирање во висина на две просечни нето плати остварени во последните три месеци. Во образование имавме 24 пензионирања а кај останатите буџетски корисници уште 12 пензионирања за што беа потрошени вкупно 1.466.418 денари. Со влезот во втората фаза на децентрализација овие средства паднаа на терет на општината, односно во блок дотацијата нема предвидено средства за парична помош во случај на смрт или пензионирање, туку препораката од министерот за финансии беше да се исплаќаат од тековната резерва во програмата D1-Градоначалник. На пензионираните вработени од општинската администрација отпремнините беа исплатени од програмата E0-Општинска администрација.

87.

K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за период: 01.01.2021 - 31.12.2021 год.

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самофинансирани активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на	%
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
КУПНИ ПРИХОДИ	505.900.588	527.170.726	585.918.205	585.444.876	39.434.500	19.382.780	69.209.169	37.095.986	40.806.681	40.805.651	1.241.269.143	1.209.900.019	31.369.124	97,47
КУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	447.400.588	507.546.642	585.918.205	585.444.876	39.434.500	19.382.780	69.209.169	37.095.986	0	0	1.141.962.462	1.149.470.284	-7.507.822	100,66
КУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	19.624.084	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	99.306.681	60.429.735	38.876.946	60,85
КУПНИ РАСХОДИ	505.900.588	410.621.676	585.918.205	585.444.876	39.434.500	19.031.413	69.209.169	33.991.859	40.806.681	40.805.651	1.241.269.143	1.089.895.475	151.373.668	87,80
КУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	261.144.171	221.594.488	584.239.200	583.766.026	37.734.500	18.351.063	31.792.100	13.710.930	0	0	914.909.971	837.422.507	77.487.464	91,53
КУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	244.756.417	189.027.188	1.679.005	1.678.850	1.700.000	680.350	37.417.069	20.280.929	40.806.681	40.805.651	326.359.172	252.472.968	73.886.204	77,36
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	447.400.588	507.546.642	585.918.205	585.444.876	39.434.500	19.382.780	69.209.169	37.095.986	0	0	1.141.962.462	1.149.470.284	-7.507.822	100,66
71 Даночни приходи	329.896.191	352.684.924	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	352.684.924	-22.788.733	106,91
711 ДАНОК ОД ДОХОДОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	15.000.000	10.295.540	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.295.540	4.704.460	68,64
713 ДАНОЦИ НА ИМОТ	87.000.000	72.764.823	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	72.764.823	14.235.177	83,64
717 ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	226.396.191	269.502.341	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	269.502.341	-43.106.150	119,04
718 ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ПОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	1.500.000	122.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	122.220	1.377.780	8,15
72 Нејданочни приходи	15.161.720	13.106.332	0	0	39.434.500	19.382.780	0	0	0	0	54.596.220	32.489.112	22.107.108	59,51
721 ПРЕПРИМЕАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	0	1.490	-1.490	0,00
722 ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.000.000	2.899.746	0	0	0	9.030	0	0	0	0	3.000.000	2.908.776	91.224	96,96
723 ТАКСИ И НАДМЕСТОЦИ	500.000	2.135	0	0	35.940.000	19.388.760	0	0	0	0	36.440.000	19.370.925	17.069.075	53,16
724 ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	3.470	0	0	0	0	0	3.470	-3.470	0,00
725 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	11.661.720	10.204.451	0	0	3.494.500	0	0	0	0	0	15.156.220	10.204.451	4.951.769	67,33
74 Трансфери и донации	102.342.677	141.755.386	585.918.205	585.444.876	0	0	69.209.169	37.095.986	0	0	757.470.051	764.296.248	-6.826.197	100,90
741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ГРАД	102.342.677	141.755.386	585.918.205	585.444.876	0	0	69.209.169	37.095.986	0	0	688.959.963	727.200.262	-38.240.299	105,55
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	69.209.169	37.095.986	0	0	68.510.088	37.095.986	31.414.102	54,15
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	19.624.084	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	99.306.681	60.429.735	38.876.946	60,85
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	19.624.084	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	19.624.084	38.875.916	33,55
733 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	58.500.000	19.624.084	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	19.624.084	38.875.916	33,55
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	40.806.681	40.805.651	1.030	100,00
754 ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	40.806.681	40.805.651	1.030	100,00

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	261.144.171	221.594.488	584.239.200	583.766.026	37.734.500	18.351.063	31.792.100	13.710.930	0	0	914.909.971	837.422.507	77.487.464	91,53
40 Плати, наемнини и надоместоци за работните	104.525.607	88.729.541	476.400.792	476.126.119	0	0	0	0	0	0	580.926.399	564.855.660	16.070.739	97,23
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	71.709.332	58.343.941	342.860.461	342.410.847	0	0	0	0	0	0	414.369.793	400.754.788	13.615.005	96,71
402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ХОЉУВАЊЕ	24.916.275	22.571.140	133.740.331	133.715.272	0	0	0	0	0	0	158.656.606	156.286.412	2.370.194	98,51
404 надоместоци	7.900.000	7.814.460	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	7.814.460	85.540	98,92
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	2.546.418	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.546.418	753.582	77,16
412 Постојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	960.000	740.000	56,47
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.586.418	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.586.418	13.582	99,15
42 Стоки и услуги	115.360.070	97.838.135	107.838.408	107.639.907	37.734.500	18.351.063	15.529.100	5.116.052	0	0	276.462.078	228.945.157	47.516.921	82,81
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	400.000	305.765	0	0	553.000	0	4.730.176	627.968	0	0	5.683.176	933.723	4.749.453	16,43
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	33.448.473	30.375.850	21.787.972	21.787.602	5.023.500	2.580.335	45.000	0	0	0	60.304.945	54.743.787	5.561.158	90,78
423 СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ИР МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	14.206.071	10.120.857	5.157.124	5.028.574	11.845.000	6.718.625	1.338.166	329.101	0	0	32.546.361	22.197.157	10.349.204	68,20
424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	36.672.990	29.738.090	35.956.027	35.895.510	3.684.500	2.141.342	0	0	0	0	76.313.517	67.774.942	8.538.575	88,81
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	16.606.800	14.093.322	34.582.883	34.574.689	10.013.500	5.255.114	7.643.808	3.899.769	0	0	66.846.791	57.822.894	11.023.897	83,99
426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	4.307.936	4.204.918	874.500	874.360	1.115.000	543.052	1.701.950	209.107	0	0	7.999.386	5.831.437	2.167.949	72,90
427 ПРИВРЕМЕНИ ВРМУТУВАЊА	9.717.800	8.999.343	9.480.102	9.479.172	5.500.000	1.112.595	70.000	50.107	0	0	24.767.902	19.641.217	5.126.685	79,30
45 КАМАТИ	150.000	136.056	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	136.056	13.944	90,70
452 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ РЕДИТОРИ	150.000	136.056	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	136.056	13.944	90,70
46 Субвенции и трансери	37.808.494	32.344.338	0	0	0	0	16.263.000	8.594.878	0	0	54.071.494	40.939.216	13.132.278	75,71
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	13.986.812	13.792.611	0	0	0	0	0	0	0	0	13.986.812	13.792.611	194.201	98,61
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	23.821.682	18.551.727	0	0	0	0	16.263.000	8.594.878	0	0	40.084.682	27.146.605	12.938.077	67,72
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	244.756.417	189.027.188	1.679.005	1.678.850	1.700.000	680.350	37.417.069	20.280.929	40.806.681	40.805.651	326.359.172	252.472.968	73.886.204	77,36
48 Капитални расходи	244.756.417	189.027.188	1.679.005	1.678.850	1.700.000	680.350	37.417.069	20.280.929	40.806.681	40.805.651	326.359.172	252.472.968	73.886.204	77,36
480 Купување на опрема и машини	26.330.000	9.566.255	1.679.005	1.678.850	0	0	7.309.081	4.410.000	0	0	35.318.086	15.655.105	19.662.981	44,33
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	194.842.105	163.364.898	0	0	0	0	30.107.988	15.870.929	0	0	224.950.093	179.235.827	45.714.266	79,68
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ РЕДСТВА	2.500.000	269.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	269.400	2.230.600	10,78
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	682.587	582.587	0	0	1.700.000	680.350	0	0	0	0	2.382.587	1.262.937	1.119.650	53,01
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	20.401.725	15.244.048	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	61.208.406	56.049.699	5.158.707	91,57

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2021-31.12.2021 год.)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	2.277.470
423	470.735
424	3.541.090
425	214.836
426	106.980
427	
431	
432	
433	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	11.749
481	
482	78.333
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Total	6.701.193

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
		утухени	неутухени	
јануари	16.831.609	9.857.423	20.240.563	46.929.595
февруари	25.784	10.380.803	13.755.480	24.162.067
март	1.228.899	7.099.212	13.753.937	22.082.048
април	4.513.327	3.649.644	6.766.811	14.929.782
мај	1.436.207	2.032.315	5.182.476	8.650.998
јуни	955.341	1.409.838	7.085.891	9.451.070
јули	843.529	14.526	1.007.090	1.865.145
август	7.468		214.576	222.044
септември	1.857.696		214.576	2.072.272
октомври	3.820.883		214.576	4.035.459
ноември	5.041.834	122.915	214.576	5.379.325
декември	4.411.154	1.952.548	337.491	6.701.193

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.10.2021 година изнесуваат 4.035.459,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 3.820.883,00 денари, а износот од 0,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 86.245,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 3.949.214,00 денари. Општина Струмица до 31.10.2021 година има недоспеани обврски во износ од 9.201.648,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.11.2021 година изнесуваат 5.379.325,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 5.041.834,00 денари, а износот од 122.915,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 78.333,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 5.300.992,00 денари. Општина Струмица до 30.11.2021 година има недоспеани обврски во износ од 19.250.829,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.12.2021 година изнесуваат 6.701.193,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 4.411.154,00 денари, а износот од 1.952.548,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 90.082,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 6.611.111,00 денари. Општина Струмица до 31.12.2021 година има недоспеани обврски во износ од 30.955.497,00 денари.

